

**Цени и вкупен фонд на часови:
КУРСЕВИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК**

2018/2019 Центар

Ниво	СЕМЕСТАР	ВКУПНА ЦЕНА	Месечна рата	Вк. фонд на часови	Неделен фонд на часови
PJ-L0 Pre Junior -Level 0	5.800,00 ден.	11.600,00 ден.	1.450,00 ден.	64	2x45 min. 2*1 t.h. (64 доаѓања)
PJ-L1 Pre Junior -Level 1	6.200,00 ден.	12.400,00 ден.	1.550,00 ден.	70	2x50 min. 2x1.1 t.h. (63 доаѓања)
PJ-L2 Pre Junior -Level 2	6.200,00 ден.	12.400,00 ден.	1.550,00 ден.	70	2x50 min. 2x1.1 t.h. (63 доаѓања)
J-L1 Junior-Level 1	6.400,00 ден.	12.800,00 ден.	1.600,00 ден.	84	2x60 min 2x1.3 t.h. (63 доаѓања)
J-L2 Junior-Level 2	6.400,00 ден.	12.800,00 ден.	1.600,00 ден.	84	2x60 min. 2x1.3 t.h.(63 доаѓања)
S-L1 Senior-Level 1	6.600,00 ден.	13.200,00 ден.	1.650,00 ден.	91	2x65 min. 2x1.4 t.h. (63 доаѓања)
S-L2 Senior-Level 2	6.800,00 ден.	13.600,00 ден.	1.700,00 ден.	98	2x70 min. 2x1.5 t.h. (63 доаѓања)
S-L3 Senior-Level 3	7.000,00 ден.	14.000,00 ден.	1.750,00 ден.	105	2x75 min. 2x1.6 t.h (63 доаѓања)
S-L4 Senior-Level4	7.200,00 ден.	14.400,00 ден.	1.800,00 ден.	112	2x80 min. 2x1.8t.h (63 доаѓања)
Adult Level					
A-L1 Adult-Level 1	7.600,00 ден.	15.200,00 ден.	1.900,00 ден.	105	2x75 min. 2x1.6 t.h (63 доаѓања)
A-L2 Adult-Level 2	7.600,00 ден.	15.200,00 ден.	1.900,00 ден.	112	2x80 min. 2x1.8 t.h (63 доаѓања)
A-L3 Adult-Level 3	8.000,00 ден.	16.000,00 ден.	2.000,00 ден.	120	2x90min. 2x2 t.h (60 доаѓања)
A-L4 Adult-Level 4	8.000,00 ден.	16.000,00 ден.	2.000,00 ден.	120	2x90min. 2x2 t.h (60 доаѓања)
Preparation Courses					
FCE (preparation course)	8.000,00 ден.	16.000,00 ден.	2.000,00 ден.	120	2x90min. 2x2 t.h (60 доаѓања)
CAE (preparation course)	8.800,00 ден.	17.600,00 ден.	2.200,00 ден.	128	2x90 min. 2x2 t.h. (64 доаѓања)
CPE (preparation course)	9.600,00 ден.	19.200,00 ден.	2.400,00 ден.	136	2x90 min. 2x2 t.h. (68 доаѓања)
Electives					
* Electives (Practise Tests – exams) (од февруари)	/	6.000,00 ден.	1.500,00 ден.	32	2x120min. 2x2.6 t.h (12 доаѓања)
BULATS, APTIS, IELTS, TOEFL	/	12.000,00 ден.	3.000,00 ден.	64	2x120min. 2x2.6 t.h (24 доаѓања)
ESP (BEC, ILEC,ICFE)	8.800,00 ден.	17.600,00 ден.	2.200,00 ден.	120	2x90min. 2x2 t.h (60 доаѓања)

*Плаќањето е на осум месечни рати, од 1-ви до 10-ти во месецот.

*Времетраење на курсот (едно ниво): 8 месеци/9 месеци или 30 до 34 недели.

Забелешка: Сите нивоа се дадени според Заедничката европска рамка (CEFR нивоа).

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВИ:

2018/2019 Центар

- СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

За еден слушател:

- 45мин. = 1 школски час - 500,00 ден.

- 60мин. = 1.3 школски час - 650,00 ден.

За двајца слушатели:

- 45мин. = 1 школски час - 600,00 ден.

- 60мин. = 1.3 школски час - 750,00 ден.

ВАЖНА НАПОМЕНА :

***Уписите се во септември, кога треба да се уплати СУМАТА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ заедно со пополнување на пријавата за запишување. Од октомври започнува плаќањето на сумата за курсот на семестри или на рати.**

***Учебниците кои се употребуваат за секое ниво и јазик мора да бидат оригинали - изданија на престижни издавачки куќи, заштитени со авторско право. Согласно на тоа секоја употреба на копии од соодветната литература е казниво според законот за авторски права.(според официјалниот документ добиен од министерството за економија**

***Заради соодветно одредување на нивото на познавање на странскиот јазик на секој кандидат кој има и минимално предзнаење или знаење од соодветниот странски јазик претходно ќе му биде извршено тестирање.**

***Семеен попуст по 10% на секој курс.
(две деца, два јазика, дете и возрасен)**

Забелешка: Сите нивоа се дадени според Заедничката европска рамка (CEFR нивоа).

Со попуст од натрпеварот по англиски јазик не следи дополнителен попуст на вториот или третиот курс. Односно важи *.

Цени и вкупен фонд на часови:

2018/2019 Центар

КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА

Ниво	Вкупна цена на курсот	Месечна рата	Вк.фонд на часови	Неделен фонд на часови
S-L1 Computing	12.000,00 ден.	1.500,00 ден.	60	1x90 min. (bez pauza) 1x2 t.h.
S-L2 Computing	12.000,00 ден.	1.500,00 ден.	60	1x90 min. (bez pauza) 1x2 t.h.
S-L3 Computing	12.000,00 ден.	1.500,00 ден.	60	1x90 min. (bez pauza) 1x2 t.h.
S-L4 Computing	12.000,00 ден.	1.500,00 ден.	60	1x90 min. (bez pauza) 1x2 t.h.

* Детските компјутерски курсеви се распределени во текот на целата учебна година, еднаш неделно во текот на 30 недели.

Цени и вкупен фонд на часови:

2018/2019 Центар

КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ

Ниво	Вкупна цена на курсот	Месечна рата	Вк.фонд на часови	Неделен фонд на часови
*Office Automation (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet)	6.000,00 ден.	2.000,00 ден. (3 рати)	32 (8 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Word	3.000,00 ден.	3.000,00 ден..	16 (4 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Excel	3.000,00 ден.	3.000,00 ден.	16 (4 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Power Point	3.000,00 ден.	3.000,00 ден.	16 (4 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Internet	3.000,00 ден.	3.000,00 ден.	16 (4 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Corel Draw	6.000,00 ден.	3.000,00 ден. (2 рати)	32 (8 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Photoshop	6.000,00 ден.	2.000,00 ден. (3 рати)	32 (8 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Front Page	6.000,00 ден.	2.000,00 ден. (3 рати)	32 (8 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.
Auto CAD	9.000,00 ден.	3.000,00 ден. (3 рати)	50 (12 недели)	2x90 min. 2x2 t.h.

- Во зависност од слушателите кои ќе следат настава за компјутерските програми наведени погоре, времетраењето на курсот може да биде и пократко, но со почесто доаѓање во текот на неделата, односно поинтензивно и побрзо.

КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ И ЕЦДЛ ИНДЕКС **ЕЦДЛ индекс**

Модел	Цена без попуст	
Start	1.860,00	<u>Основи на компјутерот; Основи на интернетот; Обработка на текст; Табеларни калкулации;</u>
Core	2.294,00	<u>Табеларни калкулации напредно ниво; ИТ Безбедност; Онлајн колаборација Обработка на слика; Уредување на веб; Проектно планирање;</u>
Profile	2.790,00	<u>Табеларни калкулации напредно ниво; Бази на податоци напредно ниво; Презентации напредно ниво;</u>

ECDL Старт е основен Европски стандард за работа на компјутери кој опфаќа пакет од: општи познавања за работа со датотека, обработка на текст, табеларни калкулации и користење на интернет.

За ЕЦДЛ Сертифициран програм

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знања и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневните задачи на работа и дома.

ЕЦДЛ - К о м п ј у т е р с к и в е ш т и н и з а ц е л ж и в о т

Во склад со потребата вработените во Европската Унија имаат единствено и препознатливо информатичко образование, 1997 год е основан **ECDL** - Фондација на иницијатива на CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies. **ECDL** - Европска Компјутерска Возачка Дозвола во 2003 год добива значајна подршка од Европската Комисија и постанува службен стандард во државните органи на Унијата и сите нејзини членки. **ECDL** за кратко време е прифатен и надвор од ЕУ, така да денес се користи во 148 земји и на 36 светски јазици. Повеќе од 15 милиони луѓе моментално полагаат ECDL испит, а нашата земја, напоредно со настојувањата за да се приклучи на ЕУ го дефинира ECDL како своја ” Стратегија за развој на информатичкото општество ”.

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни институции.

Програмот на Европската Унија, Е-Европа, посебно внимание придава на информатичкото описменување на лица со посебни потреби, како и тие би биле способни и рамноправни за вршење на работи како и сите други граѓани.

ECDL сертифицираниот програм е:

- Меѓународно признат
- Заснован на примени на високи стандарди за квалитет
- Достапни за различни ИКТ знаења
- Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
- Вендорски независен